



До: д-р Зоран Трајчевски, директор
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Примено:	19.11.2015		
Орг. единица	Број	Прилог	Вредност
10	6618	1	

Врз основа на член 28 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), се доставува

ПИСМЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕН ПРОГРАМСКИ НАДЗОР

1. Вид надзор: контролен
2. Субјект на надзорот: телевизиски програмски сервис на Трговско друштво за радиодифузија ТВ КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица
3. Период опфатен со надзорот: 22 септември 2015 година
4. Датум на извршување на надзорот: 18 ноември 2015 година
5. Предмет на надзорот:
 - Член 92 став 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (радиодифузерите се обврзани најмалку половина од задолжителниот процент изворно создадена програма во РМ, утврден во став 1 од член 92, да го остварат во периодот од 7.00 до 19.00 часот);
 - Правилник за обврските за емитување изворно создадена програма, музика, документарна и играна програма („Службен весник на Република Македонија“ бр. 180/14)
6. Претходно изречена мерка:

На 28 јули 2015 година, за непочитување на член 92 став 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, директорот на Агенцијата донесе решение за изрекување мерка – опомена (Уп1 бр. 03-949 од 30.07.2015 година) на Трговското друштво за радиодифузија ТВ КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица.

Со изречената мерка, му наложи на радиодифузертот во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на решението (31.07.2015 г.), да го усогласи своето работење со одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

7. Констатации од надзорот:

Со контролниот надзор врз телевизискиот програмски сервис на Трговското друштво за радиодифузија ТВ КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица, емитуван на 22 септември 2015 година, на регионално ниво, во регионот Д 4, е констатирано дека субјектот на надзорот (радиодифузертот) во целост постапил по решението, односно ја отстранил извршената повреда на член 92 став 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.



8. Опис на прекршувањето: /

9. Предлог мерка: /

Сектор за програмски работи